

ПРОСПЕКТ  
ЗА КОТИРАЊЕ НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД

**“РЖ Економика” А.Д. Скопје**

НА  
ОФИЦИЈАЛЕН ПАЗАР ВО ПОДСЕГМЕНТ ЗАДОЛЖИТЕЛНА  
КОТАЦИЈА  
НА МАКЕДОНСКА БЕРЗА А.Д.СКОПЈЕ



Скопје, Април 2013

Рудалци и железарица  
Адреса: Београдски булевар бр. 111  
11080 Скопје

08.04/91  
29.04.13  
СКОПЈЕ

ЕКОНОМИКА  
ОПШТИНА СКОПЈЕ

## ИЗЈАВА

Од Милковски Милојче во врска со Проспектот

Јас, Милковски Милојче со функција Претседател на Одборот на директори, како Орган на Управување на РЖ Економика АД Скопје, под целосна материјална, морална и кривична одговорност изјавувам:

“Според нашите уверување и согласно нашите сознанија и податоци со кои располагаме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавувам дека сите податоци од овој проспект сочинуваат целосно и вистинито прикажување на имотот и обврските, добивките и загубите, финансиската и деловната состојба на РЖ Економика АД Скопје, правата содржани во хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци кои би можеле да влијаат на целовитоста и висинитоста на овој проспект“

Орган на Управување



*[Handwritten signature]*

**ПРОСПЕКТ**  
**ЗА КОТИРАЊЕ НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД**  
**“РЖ Економика” А.Д. Скопје**  
**НА ОФИЦИЈАЛЕН ПАЗАР ВО ПОДСЕГМЕНТ ЗАДОЛЖИТЕЛНА КОТАЦИЈА**  
**НА МАКЕДОНСКА БЕРЗА АД СКОПЈЕ**

## **1. Основни податоци**

Проспектот се однесува на хартиите од вредност од издавачот “РЖ Економика” А.Д. Скопје и истиот ќе се работи согласно Одредбите пропишани во Глава V-Проспект од Правилата за котација на Македонска берза А.Д. Скопје.

### **Назив и адреса на издавачот на хартии од вредност**

Издавач на хартиите од вредност на кој се однесува проспектот е  
РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „ЕКОНОМИКА „  
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА, ФИНАНСИСКО  
ПОСРЕДУВАЊЕ, ИЗНАЈМУВАЊЕ НА ИМОТ И ДЕЛОВНИ  
АКТИВНОСТИ

[05166241](https://www.rje.mk)

16 Македонска бригада18, Скопје1130, МАКЕДОНИЈА  
(во понатамошниот текст “РЖ Економика” А.Д. Скопје ).

**Датум на изработка на Проспектот е Април 2013 година**

**Покровител на задолжителна котација е ТТК Банка А.Д. Скопје - Оддел за работа со хартии од вредност со седиште на ул.“Народен Фронт” 19-А Скопје**

**“РЖ Економика” А.Д. Скопје работи со следните банки:**  
Комерцијална Банка А.Д. Скопје

### **Назив и адреса на Друштвото за ревизија**

“Рафајловски Ревизија“ ДОО Скопје  
Ул. “Орце Николов“ бр.190 1000 Скопје

### **Опис на родот на акциите**

Основната главнина на “РЖ Економика” А.Д. Скопје 5352450 DEM и се состои од 503613 обични акции со право на глас со номинална вредност од 10 DEM по една акција и 31632 приоритетни партиципативни акции со номинална вредност од 10 DEM по една акција.

## **2. Податоци за издавачот и капитал на издавачот**

### **Назив и адреса на издавачот на хартии од вредност**

Издавач на хартиите од вредност на кој се однесува проспектот е

РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „ЕКОНОМИКА „  
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА, ФИНАНСИСКО  
ПОСРЕДУВАЊЕ, ИЗНАЈМУВАЊЕ НА ИМОТ И ДЕЛОВНИ  
АКТИВНОСТИ

[05166241](http://05166241)

16 Македонска бригада18, Скопје1130, МАКЕДОНИЈА

#### **Износ на вкупниот капитал**

Вкупниот капитал на “РЖ Економика” А.Д. Скопје изнесува 165.551.371 МКД и се состои од 503613 обични акции со право на глас со номинална вредност од 10 DEM по една акција и 31632 приоритетни партиципативни акции со номинална вредност од 10 DEM по една акција.

#### **Зголемување односно намалување на основната главнина**

е регулирано во Глава 7. ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО од Статутот на “РЖ Економика” А.Д. Скопје.

**Правата од обични акции** согласно Член 18 од Статутот на “РЖ Економика” А.Д. Скопје се:

право на глас на собрание,

право на дивиденда, и

право на исплата на дел од остатокот од ликвидациската, односно стечајната маса на Друштвото.

**Промени во структурата на капиталот** за последните две години во смисла на износите на емитиран капитал и број и родови на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал НЕМА.

**Должнички конвертибилни хартии од вредност** НЕМА.

**Лице кое поседува над 5% од обичните акции со право на глас** е дадено подолу:  
МАКСТИЛ А.Д. за производство и трговија со производи за црна металургија поседува 21,37%

Фирст Поинт ДОО Скопје поседува 8,52%

ДПТУ ГМЛ ДООЕЛ увоз извоз Кавадарци поседува 6,19%

**Лице кое поседува над 5% од приоритетните акции** е дадено подолу:

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија 100%

“РЖ Економика” А.Д. Скопје не поседува мнозинско учество во други друштва

**Финансиските извештаи** на “РЖ Економика” А.Д. Скопје за 2011 и 2012 се ревидирани и се во прилог на овој Проспект.

“РЖ Економика” А.Д. Скопје не е во постапка за издавање на акции.

### **3. Податоци за деловни активности на издавачот**

#### **Основната дејност на “РЖ Економика” А.Д. Скопје**

е 46.14 Посредување во трговијата со машини, индустриска опрема, бродови и воздухопловни средства.

### Значајни нови производи НЕМА.

#### Приказ на приходи од продажба за последните две години (2011 и 2012)

	2012 МКД'000	2011 МКД'000
а. Приходи од продажба	<b>27.350</b>	<b>39.638</b>
Домашен пазар	<b>27.350</b>	<b>39.638</b>
Странски пазар		
б. Останати приходи од продажба	<b>204</b>	<b>23</b>
<b>ВКУПНО</b>	<b>27554</b>	<b>39.661</b>

**Зависност од патенти, лиценци индустриски, комерцијални или финансиски договори од голема важност за работењето на “РЖ Економика” А.Д. Скопје НЕМА.**

**Развој и истражување на нови производи и значајни постапки во изминатите две години НЕМА.**

**Судски или арбитражни постапки со значително влијание на финансиската состојба на “РЖ Економика” А.Д. Скопје НЕМА.**

**Број на вработени** заклучно со 31.12.2011 изнесува 34 од кои 38% се со високо образование, 43% со средно образование, 19% квалификувани и останато, а заклучно со 31.12.2012 изнесува 33 од кои 36% се со високо образование, 45% со средно образование, 19% квалификувани и останато.

Инвестиции и Вложување во хартии од вредност на други трговски друштва за последните две години НЕМА.

“РЖ Економика” А.Д. Скопје има водечко место во Посредување во Трговија со машини, индустриска опрема, бродови и воздухопловни средства.

#### 4. Финансиски податоци

Финансиските податоци се за период од две изминати години (2011 и 2012)

**А) Вкупните средства** на “РЖ Економика” А.Д. Скопје изразени во илјади денари во 2012 изнесуваат 43.365 денари, а во 2011 изнесуваат 46.005 денари.

**Б) Вкупните обврски** на “РЖ Економика” А.Д. Скопје изразени во илјади денари во 2012 изнесуваат 22.185 денари, а во 2011 изнесуваат 25.330 денари.

**В) Добивка пред оданочување** на “РЖ Економика” А.Д. Скопје Друштвото не остварило Добивка за 2011 и 2012 година.

**Г) Нето добивка по акција** на “РЖ Економика” А.Д. Скопје Друштвото не остварило Добивка за 2011 и 2012 година.

**Д) Коэффициент цена /добивка** на “РЖ Економика” А.Д. Скопје Друштвото не остварило Добивка за 2011 и 2012 година.

**Ѓ) Коэффициент цена/книговодствена вредност на акција** на “РЖ Економика” А.Д. Скопје за 2012 изнесува 0.12 коэффициентот цеан/книговодствена вредноста за 2011 изнесува 0.13.

**Е) Износ на исплатена дивиденда по акција** на “РЖ Економика” А.Д. Скопје изнесува: Друштвото не остварило Добивка за 2011 и 2012 година.

**Ж) Дивиденден принос** на “РЖ Економика” А.Д. Скопје А.Д. Скопје Друштвото не остварило Добивка за 2011 и 2012 година.

“РЖ Економика” А.Д. Скопје нема **мнозинско учество во други трговски друштва и нема консолидирани финансиски извештаи.**

## **5. Податоци за акциите за кои се бара котација**

**Задолжителната котација се однесува на 503613 обични акции со право на глас со номинална вредност од 10 DEM по една акција.**

**Правата од обични акции** согласно Член 18 од Статутот “РЖ Економика” А.Д. Скопје се:  
право на глас на собрание,  
право на дивиденда, и  
право на исплата на дел од остатокот од ликвидациската, односно стечајната маса на Друштвото.

**Собранието на акционери, соопштенијата за акционерите, правото на глас** се регулирани во Глава 9 точка А - Собрание од Статутот на “РЖ Економика” А.Д. Скопје .

**Исплата на дивиденда** е регулирана во член 51 од Статутот на “РЖ Економика” А.Д. Скопје.

**Ликвидација** на “РЖ Економика” А.Д. Скопје е регулирана во Глава 12 Статусни промени од Статутот на “РЖ Економика” А.Д. Скопје.

“РЖ Економика” А.Д. Скопје не **располага со сопствени акции.**

**Статистички податоци за тргувањето со акциите на “РЖ Економика” А.Д. Скопје**  
**Задолжителната котација се однесува на 503613 обични акции со право на глас со номинална вредност од 10 DEM по една акција.**

Хартијата е со ISIN MKEKON101019

Шифра на хартијата е RZEK

Подолу се дадени Статистичките податоци за тргувањето со акциите на “РЖ Економика” А.Д. Скопје:

Во 2013 година со акциите на “РЖ Економика” А.Д. Скопје реализирани се 6 трансакции со 1.459 акции по просечна цена од 35 денари по акција на вкупен износ од 51.265 денари. Максимална цена по акција е 36 а минимална 35 денари.

Во 2012 година со акциите на “РЖ Економика” А.Д. Скопје реализирани се 12 трансакции со 29.931 акции по просечна цена од 37 денари по акција на вкупен износ од 1.053.015 денари. Максимална цена по акција е 40 а минимална 35.

Во 2011 година со акциите на “РЖ Економика” А.Д. Скопје реализирани се 11 трансакции со 1.347 акции по просечна цена од 40 денари по акција на вкупен износ од 53.880 денари. Максимална цена по акција е 40 а минимална 40 денари.

## **6. Податоци за органите на управување на “РЖ Економика” А.Д. Скопје**

Согласно одлуките бр.08.05/2013 од 02.06.2012 и 08.04/227 од 21.05.2009 год, Одборот на директори на “РЖ Економика” А.Д. Скопје се состои од следните членови:

### **1. Претседател на Одбор на директори:**

**Милојче Милковски** по занимање е Дипломиран електро инжињер.

Стопанственик со долгогодишно работно искуство.

**Милојче Милковски** од 01.06.2011 год. се наоѓа на позиција Претседател на Одбор на директори на “РЖ Економика” А.Д. Скопје.

### **2. Извршен член на Одбор на директори:**

**Тодор Тодоровски**

Стопанственик со долгогодишно работно искуство.

**Тодор Тодоровски** од 20.05.2009 год. се наоѓа на позиција Извршен Член на Одбор на Директори на “РЖ Економика” А.Д. Скопје.

### **3. Неизвршен член на Одбор на директори:**

**Зоран Илиќ** по занимање е Дипломиран Економист

Стопанственик со долгогодишно работно искуство.

**Зоран Илиќ** од 20.05.2009 год. се наоѓа на позиција Неизвршен член на Одбор на Директори на “РЖ Економика” А.Д. Скопје.

### **4. Неизвршен член на Одбор на директори:**

**Мирјана Наумова** по занимање е Дипломиран Економист

Стопанственик со долгогодишно работно искуство.

**Мирјана Наумова** од 20.05.2009 год. се наоѓа на позиција Неизвршен член на Одбор на Директори на “РЖ Економика” А.Д. Скопје.

### **5. Неизвршен член на Одбор на директори:**

**Бошко Угриновски** по занимање е Дипломиран Металург

Стопанственик со долгогодишно работно искуство.

**Бошко Угриновски** од 01.06.2011 год. се наоѓа на позиција Неизвршен член на Одбор на Директори на “РЖ Економика” А.Д. Скопје.

### **6. Неизвршен член на Одбор на директори:**

**Милентија Јаневски** има завршено Виша Трговска Школа.

Стопанственик со долгогодишно работно искуство.

**Милентија Јаневски** од 20.05.2009 год. се наоѓа на позиција Неизвршен член на Одбор на Директори на “РЖ Економика” А.Д. Скопје.

### **7. Неизвршен член на Одбор на директори:**

**Лазо Алексов** по занимање е Дипломиран сообраќаен инжињер.

Стопанственик со долгогодишно работно искуство.

**Лазо Алексов** од 01.06.2011 год. се наоѓа на позиција Неизвршен член на Одбор на Директори на “РЖ Економика” А.Д. Скопје.

Наведените лица се **независни и не се значајно ангажирани надвор од работењето** на “РЖ Економика” А.Д. Скопје **Прилог Изјави**  
Наведените лица **не се членови на Одбор на директори во други Друштва и против нив не е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните 5 години. Прилог Изјави**

На горенаведените лица **не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање** кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на “РЖ Економика” Скопје во последните 5 години. **Прилог Изјави**

**Лице кое поседува над 5% од акциите со право на глас** е дадено подолу:  
МАКСТИЛ А.Д. за производство и трговија со производи за црна металургија поседува 21,37%

Фирст Поинт ДОО Скопје поседува 8,52%

ДПТУ ГМЛ ДООЕЛ увоз извоз Кавадарци поседува 6,19%

**Лице кое поседува над 5% од приоритетните акции** е дадено подолу:

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија 100%

За секој договор или друга деловна активност на “РЖ Економика” А.Д. Скопје во која друштвото е странка и во која членовите на Одборот на директори **имаат интерес** се постапува согласно Законот за трговски друштва-Член 349 или поточно согласно Членовите 457, 459 и 460 од истиот Закон.

Не постои податок за постоење на **договор или соработка помеѓу лицата членови на Одборот на директори и големите акционери, клиенти, добавувачи** врз основа на што било кое од овие лица би било избрано за член на Одбор на директори.

Не постои податок за постоење на било какво **ограничување на располагањето со акциите** кои членовите на Одборот на директори ги поседуваат во “РЖ Економика” А.Д. Скопје .

## 7. Развојни перспективи

Информација за **развојните перспективи** во деловното работење за следните 3 години

Посредувањето во трговијата со машини, индустриска опрема, продавањето на резервни делови, трговијата, финансиското посредување, изнајмувањето на имот и книговодствени услуги.

**Основни претпоставки и проценка за движење на добивката во наредните 3 год.**

Заради светските стопански движења претпоставка е дека загубата во наредните години би останала на исто ниво во однос на претходната година.

## 8. Финансиски извештаи

**Финансиските извештаи** (Ревизорско мислење, Ревидиран Биланс на состојба, Ревидиран Биланс на успех, Ревидиран извештај за парични текови, Ревидиран



извештај за промени на капиталот и Ревидирни белешки кон финансиските извештаи) на “РЖ Економика” А.Д. Скопје за **2011** се ревидирани и се во прилог на овој Проспект, исто важи и за **Финансиските извештаи за 2012.**

## **9. Издавање и дистрибуција на Проспектот**

Проспектот и дополнителните информации за проспектот нема да се издадат, огласат или бидат во циркулација се додека не се одобрени од страна на Македонска Берза А.Д. Скопје.

После одобрувањето од Берзата, Проспектот јавно ќе се издаде и стави на располагање (во електронска и печатена форма и бесплатно) на јавноста:

- а) во Берзата
- б) во седиштето на “РЖ Економика” А.Д. Скопје
- в) во седиштето на ТТК Банка АД Скопје
- г) на интернет страницата на “РЖ Економика” А.Д. Скопје

Копии од Проспектот заедно со копиите на последните ревидирани финансиски извештаи за последните две години ќе бидат на располагање на адресите дадени погоре.

**РЖ ЕКОНОМИКА  
АД - СКОПЈЕ**

Финансиски извештаи за годината  
завршена на 31 Декември 2012 и  
Извештај на независните ревизори

Скопје, Април 2013 година

## СОДРЖИНА

	<b>Страна</b>
Извештај на независните ревизори до акционерите на РЖ ЕКОНОМИКА АД - Скопје	
Одговорност на раководството	4
Финансиски извештаи	
Извештај за финансиската состојба	5
Извештај за сеопфатната добивка	6
Извештај за промените во главнината	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон Финансиските извештаи	9-22

## **ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА РЖ ЕКОНОМИКА АД -СКОПЈЕ**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на РЖ ЕКОНОМИКА АД - СКОПЈЕ (Натаму: Друштвото) коишто го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 Декември 2012 година, како и на соодветниот Извештај за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и на Извештајот за паричните текови за годината што завршува на соодветниот датум и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### ***Одговорност на раководството за финансиските извештаи***

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

### ***Одговорност на ревизорите***

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ  
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА РЖ ЕКОНОМИКА АД -СКОПЈЕ  
(продолжува)**

***Основа за мислење со резерва***

Врз основа на извршената ревизија го истакнуваме следново:

- Ние не бевме во можност да го набљудуваме спроведувањето на пописот на 31 Декември 2012 година, бидејќи не бевме известени како ревизори на Друштвото. Поради карактеристиките на сметководствената евиденција на Друштвото, не бевме во можност да примениме други ревизорски методи за проценување на количината на средствата и залихата и нивната вредност.
- Како што е прикажано во белешката 4 кон Финансиските извештаи:
  - Друштвото има евидентирано земјиште во износ од 89.234 илјади денари, а нема сопственост над земјиштето.
  - Друштвото има евидентирано градежни објекти со површина од 3.022 м<sup>2</sup> за кои нема сопственост.

***Мислење со резерва***

Според наше мислење, освен за ефектите од прашањата на кои укажавме во ставот основа за мислење со резерва, Финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото на 31 Декември 2012 година, како и финансиската успешност и паричните текови за годината која што завршува тогаш во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување кои се прифатени во Република Македонија и законските прописи во Република Македонија.

Скопје, 24 Април 2013 година


Овластен ревизор

Вера Рафајловска



Директор

Јасмина Рафајловска



## **ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДСТВОТО ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Приложените Финансиски извештаи на РЖ ЕКОНОМИКА АД - Скопје, на страниците 5 до 8 и Белешките кон истите на страниците 9 до 22 се одговорност и се одобруваат од раководството.

Друштвото го води своето сметководство во согласност со принципите и законските прописи што се применуваат во Република Македонија. Приложените Финансиски извештаи за 2011 година се ревидирани со што е обезбедена нивна споредливост со Финансиските извештаи за 2012 година. Финансиските извештаи вклучуваат одредени износи кои се базираат на најдобрите можни проценки и оценки на датумот на составувањето на финансиските извештаи.

Врз основа на вистинитоста и објективноста на Финансиските извештаи, менаџментот има развиено и одржува внатрешна структура за контроли. Раководството верува дека внатрешните контроли овозможуваат сигурност во однос на бонитетот на финансиските евиденции и дека средствата се правилно евидентирани и вреднувани во сметководството. Внатрешниот процес на контрола исто така го вклучува и информирањето на вработените од страна на раководството за политиките кои овозможуваат етичко водење и деловно однесување.

Независните ревизори, Рафајловски ревизија ДОО Скопје, беа ангажирани да извршат ревизија на овие Финансиски извештаи и нивниот Извештај е даден на страните 2 и 3.

---

Тодор Тодоровски  
Извршен директор  
на РЖ ЕКОНОМИКА АД - Скопје

---

Мирјана Наумова  
Финансов директор  
на РЖ ЕКОНОМИКА АД - Скопје

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
**на 31 Декември 2012 и 2011**  
(во 000 Денари)

	Белешка	31 Декември 2012	31 Декември 2011
<b>А СРЕДСТВА</b>			
<b>НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>			
Недвижности, постројки и опрема	4	150.396	152.906
Вложувања во хартии од вредност	5	484	484
<i>Вкупно нетековни средства</i>		<u>150.880</u>	<u>153.390</u>
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>			
Залихи	6	33.516	33.601
Побарувања од купувачи	7	5.778	8.892
Побарувања за дадени аванси	8	3.303	3.303
Парични средства	9	768	208
АВР		763	763
<i>Вкупно тековни средства</i>		<u>44.128</u>	<u>46.767</u>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b><u>195.008</u></b>	<b><u>200.157</u></b>
<b>Б ГЛАВНИНА</b>			
Основна главнина	10	165.571	165.571
Законски и други резерви		44.708	44.708
Акумулирана загуба		(37.457)	(35.452)
<i>Вкупно главнина</i>		<u>172.822</u>	<u>174.827</u>
<b>В ОБВРСКИ</b>			
Краткорочни обврски спрема добавувачи	11	5.685	10.900
Други краткорочни обврски	12	8.625	6.378
Обврски за даноци и придонеси	13	7.876	8.052
<i>Вкупно тековни обврски</i>		<u>22.186</u>	<u>25.330</u>
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		<b><u>195.008</u></b>	<b><u>200.157</u></b>

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегриран дел од  
Финансиските извештаи и треба да се читаат во врска со истите*

\_\_\_\_\_  
Финансов директор  
Мирјана Наумова

\_\_\_\_\_  
Извршен директор  
Тодор Тодоровски

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА**  
**на 31 Декември 2012 и 2011**  
(во 000 Денари)

	Белешка	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Приходи од услуги и продажба на резервни делови	14	27.303	38.868
Останати приходи		251	793
Трошоци за материјали	15	(2.217)	(3.180)
Набавна вредност на продадените резервни делови		(28)	(458)
Трошоци на вработените	16	(15.588)	(18.841)
Амортизација	4	(2.535)	(2.530)
Други оперативни трошоци	17	(8.453)	(15.713)
Нето расходи (приходи) од финансирање	18	(100)	(211)
<i>Загуба пред оданочување</i>		<b>(1.367)</b>	<b>(1.272)</b>
Расход за данок на добивка	19	(638)	(661)
<i>Загуба за годинаша од конјинуирано работење</i>		<b>(2.005)</b>	<b>(1.933)</b>
<i>Загуба за годинаша од прекинато работење</i>		-	-
<b>ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА</b>		<b>(2.005)</b>	<b>(1.933)</b>
<i>Останата сеофатна добивка(загуба) - нешто</i>		-	-
<b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА</b>		<b>(2.005)</b>	<b>(1.933)</b>
<b>ЗАГУБА ПО АКЦИЈА</b>	20	<b>(3,98)</b>	<b>(3,84)</b>

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегриран дел од Финансиските извештаи*

Финансов директор  
Мирјана Наумова

Извршен директор  
Тодор Тодоровски



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА**  
**за годината завршена на 31 Декември 2012 и 2011**  
 (во 000 Денари)

<b>2012</b>	<b>Основна главнина</b>	<b>Законски и други резерви</b>	<b>Акумули- рана загуба</b>	<b>Вкупно главнина</b>
<b>Состојба на 1 Јануари 2012</b>	<b>165.571</b>	<b>44.708</b>	<b>(35.452)</b>	<b>174.827</b>
Загуба за 2012 година	-	-	(2.005)	(2.005)
<b>Состојба на 31 Декември 2012</b>	<b>165.571</b>	<b>44.708</b>	<b>(37.457)</b>	<b>172.822</b>
<b>2011</b>	<b>Основна главнина</b>	<b>Законски и други резерви</b>	<b>Акумули- рана загуба</b>	<b>Вкупно главнина</b>
<b>Состојба на 1 Јануари 2011</b>	<b>165.571</b>	<b>44.708</b>	<b>(33.519)</b>	<b>176.760</b>
Загуба за 2011 година	-	-	(1.933)	(1.933)
<b>Состојба на 31 Декември 2011</b>	<b>165.571</b>	<b>44.708</b>	<b>(35.452)</b>	<b>174.827</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**за годината завршена на 31 Декември 2012 и 2011**  
(во 000 Денари)

	31 Декември 2012	31 Декември 2011
<b>Готовински тек од оперативни активности</b>		
Нето загуба по оданочување	(2.005)	(1.933)
<i>Коригирано за:</i>		
Амортизација	2.535	2.530
Побарувања од купувачи	3.114	(4.829)
Залихи	85	1.219
Обврски спрема добавувачи	(5.216)	3.535
Останати краткорочни обврски	2.072	819
<i>Нето зголемина од оперативни активности</i>	<b>585</b>	<b>1.341</b>
<b>Готовински тек од инвестициони активности</b>		
Набавка на основни средства	(25)	(786)
<i>Нето зголемина од инвестициони активности</i>	<b>(25)</b>	<b>(786)</b>
<b>Готовински тек од финансиски активности</b>		
Прилив од кредити	-	-
Враќање на кредити	-	(2.625)
<i>Нето зголемина од финансиски активности</i>	<b>-</b>	<b>(2.625)</b>
<b>Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти</b>	<b>560</b>	<b>(2.070)</b>
<b>Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период</b>	<b>208</b>	<b>2.278</b>
<b>Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период</b>	<b>768</b>	<b>208</b>

## **1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДРУШТВОТО**

РЖ ЕКОНОМИКА АД - СКОПЈЕ (натаму: Друштвото) е акционерско друштво формирано како едно од друштвата на ПОС Рудници и железарница Скопје согласно Програмата за трансформација на општествениот капитал. Во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Македонија во Скопје е запишано со единствен матичен број на субјектот 5166241.

Приоритетна дејност согласно тековна состојба на Централен Регистар на РМ е 46.14 - Посредување во трговијата со машини, индустриска опрема, бродови и воздухопловни средства.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на улица 16-та Македонска бригада број 18.

Структурата на капиталот на Друштвото по родови на акции на 31 Декември 2012 година е 94,09% обични акции и 5,91% приоритетни акции (2011: 94,09% обични акции и 5,91% приоритетни акции).

## **2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

### **2.1 Основа за подготовка**

Друштвото финансиските извештаи ги подготвува во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени во Република Македонија и законските прописи во Република Македонија ("Службен весник на РМ", број 159/09 и 164/10).

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива во Република Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени според методот на набавна вредност, како основа на мерење, освен за финансиските средства расположиви за продажба кои се мерени според објективна вредност.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат единечни финансиски извештаи на Друштвото.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи во иднина.

## 2.2 Подготовка во услови на инфлација

Поради влијанието на инфлацијата во Финансиските извештаи, раководството е со убедување дека Финансиските извештаи на Друштвото би требало да го рефлектираат ефектот од инфлацијата, а со тоа и ефектот од промените во куповната моќ што е во согласност со законските прописи на Република Македонија.

## 2.3 Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

## 2.4 Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот за финансиската состојба се следниве:

Валута	31 Декември 2012		31 Декември 2011	
1 EUR	61,5000	Денари	61,5050	Денари
1 GBP	75,2800	Денари	73,6322	Денари
1 USD	46,6510	Денари	47,5346	Денари

## 2.5 Споредбени показатели

Финансиските извештаи за 2011 година се ревидирани, со што се овозможени споредбени показатели со финансиските извештаи за 2012 година.

## 3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при изготвувањето на Финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 Декември 2012.

### 3.1 Недвижности, постројки и опрема

#### 3.1.1. Почейно вреднување

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради обезвреднување. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Согласно основниот принцип на МСС 23, трошоците на позајмување кои можат да се припишат на стекнување, изградба или производство на производни постројки, енергетски капацитети, недвижности за кои е потребен значителен период за да се подготват за употреба ќе се вклучат во набавната вредност на тие средства.

### 3.1.2. Последователни издајоци

Издајоциите направени за замена на дел од недвижностите, постројките и опремата се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како расход во Извештајот за сеопфатната добивка, во моментот на настанување.

### 3.1.3. Амортизација

Амортизацијата се пресметува по праволиниска метода со примена на стапките на амортизација определени во зависност од проценетиот корисен век на средствата. Изградените материјални средства се амортизираат од моментот кога се даваат на користење. Амортизација не се пресметува на земјиштето и инвестициите во тек.

Основица за амортизација на материјалните средства е набавната вредност или друг износ што е замена за набавната вредност намален за остатокот од вредност.

Проценетиот корисен век на недвижностите и опремата и стапките на амортизација се следни:

	<b>Корисен век</b>	<b>Стапки</b>
Градежните објекти	од 20 до 40 години	од 5% до 2,5%
Опрема	од 4 до 20 години	од 25% до 5%
Мебел	5 години	20%
Моторни возила	4 години	25%

## 3.2 Залихи

Залихиите на суровини, материјали, резервни делови, гориво и мазиво во финансиските извештаи на Друштвото се вреднувани по метода на плански цени, корегирани за отстапувањата од планските цени.

Залихиите на стока во магацин, Друштвото ги вреднува по набавни цени.

Залихиите на ситен инвентар, Друштвото ги вреднува по метод на плански цени. При давањето во употреба набавната вредност на ситниот инвентар 100% се евидентира како трошок.

## 3.3 Вложувања во хартии од вредност

Вложувањата во хартии од вредност се вложувања во акции во банки и други друштва. Друштвото ги класификува како хартии од вредност расположиви за продажба. Вложувањата во хартии од вредност кои котираат на берза се водат според нивната пазарна вредност.

Промените во објективната вредност на хартии од вредност расположиви за продажба се прикажуваат во Извештајот за сеопфатната добивка. По нивното отуѓување се врши рекласификација од главнината во Извештајот за сеопфатната добивка.

### **3.4 Побарувања од купувачи и останати побарувања**

*Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се прикажуваат по нивната номинална вредност зголемени за каматата според договор.*

### **3.5 Спорни и сомнителни побарувања**

Спорните и сомнителни побарувања се базираат на проценката на раководството за можноста за нивна наплата.

Побарувањето се отпишува како ненаплативо во периодот на сознавањето дека тоа побарување нема можност да се наплати во договорениот рок, односно на денот на Извештајот на финансиската состојба. Задолжително намалување на вредноста на побарувањето се прави кога должникот е во постапка на стечај и ликвидација.

### **3.6 Краткорочни вложувања**

Краткорочните вложувања се состојат од депозити кај финансиски институции и други пласмани кај банки.

### **3.7 Акционерски капитал**

#### *3.7.1. Приоритетни акции*

*Приоритетни акции се класифицирани како сопственички финансиски инструменти.*

Фондот за пензиско и инвалидско осигурување поседува 31.632 приоритетни акции, односно 5,91% од вкупниот број издадени акции. Приоритетните акции се конвертибилни. Доколку Фондот ги продаде, тие стануваат обични акции.

#### *3.7.2. Откуп на сопствени акции*

Во вредноста на откупот на сопствените акции се вклучуваат и трансакционите трошоци. Откупените сопствени акции се класифицираат како трезорски и се презентирани како намалување на основната главнина.

#### *3.7.3. Дивиденди*

*Дивидендите се признаваат како обврски во пресметковниот период кога се објавени.*

### **3.8 Пари и парични еквиваленти**

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат пари на денарски и девизни сметки во банка, во благајна и високо ликвидни вложувања кои брзо можат да се претворат во пари.

### **3.9 Обврски за кредити и други позајмици**

*Обврски за кредити почетно се признаваат според нето примените средства.*

Главни извори на кредити се банки во земјата.

Сите кредити изразени во странска валута се искажуваат во денарска противвредност според средниот курс на НБРМ на денот под кој се составува Извештајот на финансиската состојба.

### **3.10 Обврски за даноци**

*Даноциите* се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во Република Македонија. Данокот на добивка по стапка од 10% се плаќа на непризнатите расходи кои се состојат од оданочиви расходи и помалку искажани приходи, намалени за расходите со одложено плаќање (даночен кредит). Данок на добивка по стапка од 10% се плаќа и во моментот на исплата на дивидендата и друга распределба од добивката во согласност со законските прописи во Република Македонија.

### **3.11 Приходи од продажба**

*Приходите од продажба* на производи се признава кога значителни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постојат значајни неизвесности за наплатата и можно враќање на производите. Приходите од извршените услуги се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка, до степен на завршеност на услугите на крајот на периодот на известување. Степен на завршеност се определува според евиденцијата за извршената работа.

### **3.12 Приходи и расходи од финансирање**

*Приходите и расходите од финансирање* ги вклучуваат приходите и расходите од камати, курсни разлики и дивиденди.

Приходите од камата се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка кога доспеваат за наплата.

Приходот од дивиденда се евидентира кога е објавена дивидендата.

Каматите и другите трошоци се признаваат како расход во периодот во кој настануваат.

**РЖ ЕКОНОМИКА АД - СКОПЈЕ**

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
31 ДЕКЕМВРИ 2012 И 2011 (продолжува)

**4. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА**

Движењата на недвижностите, постројките и опремата за годината што завршува на 31 Декември 2012 и 2011 се следниве (во 000 денари):

2012	Земјиште	Згради	Опрема и друго	Инвестиции во тек	ВКУПНО
<b>Набавна вредност</b>					
Салдо на 1 Јануари 2012	89.234	102.578	16.266	-	208.078
Нови набавки во годината	-	-	25	-	25
Намалување	-	-	(513)	-	(513)
Салдо на 31 Декември 2012	89.234	102.578	15.778	-	207.590
<b>Исправка на вредноста</b>					
Салдо на 1 Јануари 2012	-	39.512	15.660	-	55.172
Амортизација за 2012	-	2.420	115	-	2.535
Намалување	-	-	(513)	-	(513)
Салдо на 31 Декември 2012	-	41.932	15.262	-	57.194
<b>Нејшо сметководсџвена вредносџ на 31 Декември 2012</b>	<b>89.234</b>	<b>60.646</b>	<b>516</b>	<b>-</b>	<b>150.396</b>
<b>Нејшо сметководсџвена вредносџ на 1 Јануари 2012</b>	<b>89.234</b>	<b>63.066</b>	<b>606</b>	<b>-</b>	<b>152.906</b>
2011	Земјиште	Згради	Опрема и друго	Инвестиции во тек	ВКУПНО
<b>Набавна вредност</b>					
Салдо на 1 Јануари 2011	89.234	102.106	16.338	-	207.678
Нови набавки во годината	-	472	314	786	1.572
Намалување	-	-	(386)	(786)	(1.172)
Салдо на 31 Декември 2011	89.234	102.578	16.266	-	208.078
<b>Исправка на вредноста</b>					
Салдо на 1 Јануари 2011	-	37.095	15.934	-	53.029
Амортизација за 2011	-	2.417	112	-	2.529
Намалување	-	-	(386)	-	(386)
Салдо на 31 Декември 2011	-	39.512	15.660	-	55.172
<b>Нејшо сметководсџвена вредносџ на 31 Декември 2011</b>	<b>89.234</b>	<b>63.066</b>	<b>606</b>	<b>-</b>	<b>152.906</b>
<b>Нејшо сметководсџвена вредносџ на 1 Јануари 2011</b>	<b>89.234</b>	<b>65.011</b>	<b>404</b>	<b>-</b>	<b>154.649</b>

Согласно Одлуката на Агенцијата за приватизација на Република Македонија, почетните биланси на 10-те правни лица кои произлегоа од ПОС Рудници и железарница Скопје - РЖ, а кои беа конечно изготвени со состојба на 30 Април 1997 година дел од земјиштето во износ од 89.234 илјади денари и дел од градежните објекти со површина од 9.412 м<sup>2</sup> му припаднаа на Друштвото. Друштвото нема сопственост врз земјиштето и нема сопственост врз градежните објекти со површина од 3.022 м<sup>2</sup> за кои се води постапка за легализација.



Намалувањето на опремата во износ од 513 илјади денари е резултат на отпис на канцелариски мебел, печатар и два компјутера врз основа на Одлука за отпис од страна на органот на управување.

## 5. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Вложувањата во хартии од вредност се состојат од следното (во 000 денари):

	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Кјуби Македонија АД Скопје	120	120
Меркур Македонија ДОО Скопје	32	32
Стопанска Банка АД Скопје	30	30
Гасификација Скопје	302	302
<i>Вкупно вложувања во хартии од вредности</i>	<u>484</u>	<u>484</u>

## 6. ЗАЛИХИ

Залихите се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Суровини и материјали	346	341
Резервни делови	33.153	33.243
Ситен инвентар во употреба	156	156
Исправка на вредноста на ситниот инвентар во употреба	(139)	(139)
<i>Вкупно залихи</i>	<u>33.516</u>	<u>33.601</u>

Сметководствената политика за залихите е дадена во Белешката 3 под 3.2 Залихи.

## 7. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачи се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Побарувања од купувачи	20.140	23.254
Исправка на побарувањата од купувачи	(14.362)	(14.362)
<i>Вкупно побарувања од купувачи</i>	<u>5.778</u>	<u>8.892</u>

**8. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ**

Побарувањата за дадени аванси се состојат од следново (во 000 денари):

	<b>31 Декември 2012</b>	<b>31 Декември 2011</b>
Побарувања за дадени аванси	3.303	3.303
<i>Вкујно побарувања за дадени аванси</i>	<u>3.303</u>	<u>3.303</u>

**9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

Паричните средства се состојат од следново (во 000 денари):

	<b>31 Декември 2012</b>	<b>31 Декември 2011</b>
Парични средства на денарски сметки	764	203
Парични средства на денарска благајна	4	5
<i>Вкујно парични средства</i>	<u>768</u>	<u>208</u>

**10. СОСТОЈБА НА ГЛАВНИНАТА**

Друштвото во Трговскиот Регистар на Република Македонија има запишано акционерски капитал од 165.551.371 денари.

Основната главнина во сметководствената евиденција не е усогласена со основната главнина запишана во Трговскиот регистар.

Законската резерва се формира по пат на издвојување на процент (15%) од добивката согласно Статутот на Друштвото.

Друштвото има обврска да издвојува законска резерва се додека износот на резервата не достигне износ кој е еднаков на една петтина од главнината.

До колку создадената резерва се намали, мора да се надомести се додека не го достигне пропишаниот минимум. Законската резерва може да се употребува за покривање на загубата.

Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на загубата, Собранието на акционерите може да донесе Одлука, вишокот да се користи за дополнување на дивидендата, до колку истата за деловната година не го достигне најмалиот пропишан износ.

Усогласувањето и движењето во главнината е даден во Извештајот за промените во главнината за годината што завршува на 31 Декември 2012 на страна 7.

**10.1 Состојба на акциите**

Состојбата на бројот на акциите по родови на акции и сопственост е следнава:

Родови на акции	Во сопственост на			Состојба			
	2012	01.01.12	%	зголем.	намал.	31.12.12	%
Обични акции	Физички лица	289.033	54,00	-	2.140	286.893	53,60
	Правни лица	214.580	40,09	2.140	-	216.720	40,49
	Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Приоритетни акции	Фонд за ПИОМ	31.632	5,91	-	-	31.632	5,91
	<b>Вкупно</b>	<b>535.245</b>	<b>100%</b>	<b>2.140</b>	<b>2.140</b>	<b>535.245</b>	<b>100%</b>
Родови на акции	Во сопственост на			Состојба			
	2011	01.01.11	%	зголем.	намал.	31.12.11	%
Обични акции	Физички лица	287.905	53,79	1.128	-	289.033	54,00
	Правни лица	215.708	40,30	-	1.128	214.580	40,09
	Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Приоритетни акции	Фонд за ПИОМ	31.632	5,91	-	-	31.632	5,91
	<b>Вкупно</b>	<b>535.245</b>	<b>100%</b>	<b>1.128</b>	<b>1.128</b>	<b>535.245</b>	<b>100%</b>

Номиналната вредност на една акција изнесува 10 дем.

Вкупен број на иматели на акции е 3.249.

Пазарна вредност на една акција на 31.12.2012 година е 35 денари (2011: 40 денари).

**11. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ**

Краткорочните обврски спрема добавувачите се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Обврски спрема добавувачи од земјата	5.685	10.900
<i>Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи</i>	<i>5.685</i>	<i>10.900</i>

**12. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ**

Другите краткорочни обврски се состојат од следново (во 000 денари):

	<b>31 Декември 2012</b>	<b>31 Декември 2011</b>
Примени аванси	5.093	5.204
Обврски спрема вработените	619	794
Други краткорочни обврски	2.913	380
<i>Вкупно други краткорочни обврски</i>	<u>8.625</u>	<u>6.378</u>

**13. ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ**

Обврските за даноци и придонеси се состојат од следново (во 000 денари):

	<b>31 Декември 2012</b>	<b>31 Декември 2011</b>
Обврски за данок на добивка	1.060	661
Обврски за данок на додадена вредност	152	520
Обврски за придонеси од плата	4.641	4.729
Останати обврски за даноци и придонеси	2.023	2.142
<i>Вкупно обврски за даноци и придонеси</i>	<u>7.876</u>	<u>8.052</u>

Во 2012 година Управата за јавни приходи на Република Македонија кај Друштвото нема извршено контрола по основ на сите јавни давачки и даноците за годината не се дефинирани.

**14. ПРИХОДИ ОД УСЛУГИ И ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ**

Приходите од услуги, продажба на резервни делови и друго се состојат од следново (во 000 денари):

	<b>31 Декември 2012</b>	<b>31 Декември 2011</b>
Приходи од извршени услуги	2.565	2.282
Приходи од продажба на резервни делови	17.455	29.773
Приходи од наемнини	7.283	6.813
<i>Вкупно приходи од услуги, и продажба на резервни делови</i>	<i>27.303</i>	<i>38.868</i>

**15. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ**

Трошоците за материјали од следново (во 000 денари):

	<b>31 Декември 2012</b>	<b>31 Декември 2011</b>
Трошоци за материјали	141	144
Трошоци за гориво	62	76
Трошоци за парно	970	1.201
Потрошена електрична енергија	1.044	1.010
Отпис на ситниот инвентар	-	749
<i>Вкупно трошоци за материјали</i>	<i>2.217</i>	<i>3.180</i>

**16. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ**

Трошоците на вработените се состојат од следново (во 000 денари):

	<b>31 Декември 2012</b>	<b>31 Декември 2011</b>
Нето плати	8.025	9.860
Даноци и придонеси на плати	3.806	4.646
Други трошоци на вработените	3.757	4.335
<i>Вкупно трошоци на вработените</i>	<i>15.588</i>	<i>18.841</i>

**РЖ ЕКОНОМИКА АД - СКОПЈЕ**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
31 ДЕКЕМВРИ 2012 И 2011 (продолжува)

Другите трошоци на вработените во износ од 3.757 илјади денари вклучуваат: трошоци за помош на вработени, јубилејни награди за вработените, трошоци за технолошки вишок на вработени и друго.

Просечниот број на вработени во текот на 2012 година изнесува 33 лица (2011: 37).

**17. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ**

Другите оперативни трошоци се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Транспортни услуги	88	-
Трошоци за услуги за одржување	94	176
Трошоци за репрезентации, спонзорства и донации	42	354
Осигурување	6	6
Трошоци за комунални услуги	521	462
Трошоци по договор за дело	43	42
Трошоци од минати години	3.051	10.440
Трошоци за адвокатски, нотарски и услуги од извршители	261	13
Други трошоци	4.347	4.220
<i>Вкупно други оперативни трошоци</i>	<u>8.453</u>	<u>15.713</u>

Другите трошоци во износ од 4.347 илјади денари вклучуваат: пресметани камати за јавни давачки во износ од 2.979 илјади денари, трошоци за данок на недвижен имот во износ од 238 илјади денари, трошоци за членови на одбор на директори во износ од 200 илјади денари, ПТТ трошоци во износ до 201 илјади денари и други трошоци.

**18. НЕТО РАСХОДИ (ПРИХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ**

Нето приходите (расходите) од финансирање се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Приходи од камати	-	12
Расходи од камати	(100)	(223)
<i>Вкупно нето расходи (приходи) од финансирање</i>	<u>(100)</u>	<u>(211)</u>

**19. ДАНОК НА ДОБИВКА**

Данокот на добивка по стапка од 10% се плаќа на непризнатите расходи кои се состојат од оданочиви расходи и помалку искажани приходи, намалени за расходите со одложено плаќање (даночен кредит). Данок на добивка по стапка од 10% се плаќа и во моментот на исплата на дивидендата и друга распределба од добивката во согласност со законските прописи во Република Македонија.

**20. ЗАГУБА ПО АКЦИЈА**

Загубата по акција е следнава (во денари):

**Загуба на имателите на обични акции (во денари):**

	<b>31 Декември 2012</b>	<b>31 Декември 2011</b>
Загуба за годината	(2.004.626)	(1.932.951)

**Просечен број на обични акции**

(во број на акции):

	<b>31 Декември 2012</b>	<b>31 Декември 2011</b>
<i>Издадени обични акции на 1 Јануари</i>	503.613	503.613
Ефект од сопствени акции	-	-
<i>Просечен број на обични акции на 31 Декември</i>	503.613	503.613
<b>Загуба по акција = (загуба/просечен број на обични акции</b>	<b>(3,98)</b>	<b>(3,84)</b>

**21. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ**

Друштвото води судски постапки во кои се јавува како тужител во износ од 355 илјади денари против Друштвото Уготур АД Скопје.

Против поранешното ПОС Рудници и железарница - Скопје се водат судски постапки во износ од 821.548 илјади денари и 723.053,55 USD за кои солидарно одговара Друштвото со другите субјекти кои се формирани со трансформацијата на ПОС РЖ Скопје. За некои од нив ќе следи спогодбено разрешување.

Против Друштвото се водат судски постапки во вкупен износ од 861.699 илјади денари и тоа од Македонски Железници во износ од 860.000 илјади денари, ЈП Комуналец Скопје во износ од 300 илјади денари и други.

## **22. ДАНОЧЕН РИЗИК**

Македонската даночна регулатива е предмет на различни толкувања и чести промени и како резултат на тоа, Друштвото би можело да се соочи со дополнителни даноци, казни и камати. Периодот за кој даночните и царинските органи можат да направат контрола со цел утврдување на даночните обврски на Друштвото е пет години.

## **23. НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

По периодот на известување на Извештајот на финансиската состојба не се случиле настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.



**РЖ ЕКОНОМИКА  
АД - СКОПЈЕ**

Финансиски извештаи за годината  
завршена на 31 Декември 2011 и  
Извештај на независните ревизори

Скопје, Април 2013 година

## СОДРЖИНА

	<b>Страна</b>
Извештај на независните ревизори до акционерите на РЖ ЕКОНОМИКА АД - Скопје	
Одговорност на раководството	4
Финансиски извештаи	
Извештај за финансиската состојба	5
Извештај за сеопфатната добивка	6
Извештај за промените во главнината	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон Финансиските извештаи	9-21

## **ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА РЖ ЕКОНОМИКА АД -СКОПЈЕ**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на РЖ ЕКОНОМИКА АД - СКОПЈЕ (Натаму: Друштвото) коишто го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 Декември 2011 година, како и на соодветниот Извештај за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и на Извештајот за паричните текови за годината што завршува на соодветниот датум и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### ***Одговорност на раководството за финансиските извештаи***

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување и интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

### ***Одговорност на ревизорите***

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ  
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА РЖ ЕКОНОМИКА АД -СКОПЈЕ (продолжува)**

**Основа за мислење со резерва**

Врз основа на извршената ревизија го истакнуваме следново:

- Ние не бевме во можност да го набљудуваме спроведувањето на пописот на 31 Декември 2011 година, бидејќи не бевме ангажирани како ревизори на Друштвото. Поради карактеристиките на сметководствената евиденција на Друштвото, не бевме во можност да примениме други ревизорски методи за проценување на количината на средствата и залихата и нивната вредност.
- Како што е прикажано во белешката 4 кон Финансиските извештаи:
  - Друштвото има евидентирано земјиште во износ од 89.234 илјади денари, а нема сопственост над земјиштето. Согласно поранешните прописи, земјиштето на Друштвото му е дадено на користење од страна на Република Македонија;
  - Друштвото има евидентирано градежни објекти со површина од 3.022 м<sup>2</sup> за кои нема сопственост.

**Мислење со резерва**

Според наше мислење, освен за ефектите од прашањата на кои укажавме во пасосот основа за мислење со резерва, Финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото на 31 Декември 2011 година, како и финансиската успешност и паричните текови за годината која што завршува тогаш во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување кои се прифатени во Република Македонија и законските прописи во Република Македонија.

**Осџанати и прашања**

Финансиските извештаи на Друштвото за годината завршена на 31 Декември 2010 година, беа ревидирани од друг ревизор, чии што извештај е издаден на 17 Март 2011 година во кој е искажано мислење со резерва на Финансиските извештаи.

Скопје, 23 Април 2013 година

Овластен ревизор

Вера Рафајловска



Директор

Јасмина Рафајловска



## **ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДСТВОТО ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Приложените Финансиски извештаи на РЖ ЕКОНОМИКА АД - Скопје, на страниците 5 до 8 и Белешките кон истите на страниците 9 до 21 се одговорност и се одобруваат од раководството.

Друштвото го води своето сметководство во согласност со принципите и законските прописи што се применуваат во Република Македонија. Приложените Финансиски извештаи за 2010 година се ревидирани со што е обезбедена нивна споредливост со Финансиските извештаи за 2011 година. Финансиските извештаи вклучуваат одредени износи кои се базираат на најдобрите можни проценки и оценки на датумот на составувањето на финансиските извештаи.

Врз основа на вистинитоста и објективноста на Финансиските извештаи, менаџментот има развиено и одржува внатрешна структура за контроли. Раководството верува дека внатрешните контроли овозможуваат сигурност во однос на бонитетот на финансиските евиденции и дека средствата се правилно евидентирани и вреднувани во сметководството. Внатрешниот процес на контрола исто така го вклучува и информирањето на вработените од страна на раководството за политиките кои овозможуваат етичко водење и деловно однесување.

Независните ревизори, Рафајловски ревизија ДОО Скопје, беа ангажирани да извршат ревизија на овие Финансиски извештаи и нивниот Извештај е даден на страните 2 и 3.

---

Тодор Тодоровски  
Извршен директор  
на РЖ ЕКОНОМИКА АД - Скопје

---

Мирјана Наумова  
Финансов директор  
на РЖ ЕКОНОМИКА АД - Скопје

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
**на 31 Декември 2011 и 2010**  
(во 000 Денари)

	Белешка	31 Декември 2011	31 Декември 2010
<b>А СРЕДСТВА</b>			
<b>НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>			
Недвижности, постројки и опрема	4	152.906	154.649
Вложувања во хартии од вредност	5	484	484
<i>Вкупино нетековни средства</i>		<u>153.390</u>	<u>155.133</u>
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>			
Залихи	6	33.601	34.820
Побарувања од купувачи	7	8.892	4.064
Побарувања за дадени аванси	8	3.303	3.303
Парични средства	9	208	2.278
АВР		763	763
<i>Вкупино тековни средства</i>		<u>46.767</u>	<u>45.228</u>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b><u>200.157</u></b>	<b><u>200.361</u></b>
<b>Б ГЛАВНИНА</b>			
Основна главнина	10	165.571	165.571
Законски и други резерви		44.708	44.708
Акумулирана загуба		(35.452)	(33.519)
<i>Вкупино главнина</i>		<u>174.827</u>	<u>176.760</u>
<b>В ОБВРСКИ</b>			
Краткорочни обврски спрема добавувачи	11	10.900	7.365
Други краткорочни обврски	12	6.378	8.793
Обврски за даноци и придонеси	13	8.052	7.443
<i>Вкупино тековни обврски</i>		<u>25.330</u>	<u>23.601</u>
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		<b><u>200.157</u></b>	<b><u>200.361</u></b>

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од  
Финансиските извештаи*

\_\_\_\_\_  
Финансов директор  
Мирјана Наумова

\_\_\_\_\_  
Извршен директор  
Тодор Тодоровски

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА**  
**на 31 Декември 2011 и 2010**  
 (во 000 Денари)

	Белешка	31 Декември 2011	31 Декември 2010
Приходи од услуги и продажба на резервни делови	14	38.868	31.644
Останати приходи		793	84
Трошоци за материјали	15	(3.180)	(2.426)
Набавна вредност на продадените резервни делови		(458)	(515)
Трошоци на вработените	16	(18.841)	(20.069)
Амортизација	4	(2.530)	(2.578)
Други оперативни трошоци	17	(15.713)	(6.673)
Нето расходи (приходи) од финансирање	18	(211)	(114)
<i>Загуба пред оданочување</i>		<b>(1.272)</b>	<b>(647)</b>
Расход за данок на добивка	19	(661)	(357)
<i>Загуба за годинаша од констинуирано работење</i>		<b>(1.933)</b>	<b>(1.004)</b>
<i>Загуба за годинаша од прекинашо работење</i>		-	-
<b>ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА</b>		<b>(1.933)</b>	<b>(1.004)</b>
<i>Останата сеофатна добивка(загуба) - нешо</i>		-	-
<b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА</b>		<b>(1.933)</b>	<b>(1.004)</b>
<b>ЗАГУБА ПО АКЦИЈА</b>	20	<b>(3,84)</b>	<b>(1,99)</b>

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од Финансиските извештаи*

Финансов директор  
 Мирјана Наумова

Извршен директор  
 Тодор Тодоровски

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА**  
**за годината завршена на 31 Декември 2011 и 2010**  
 (во 000 Денари)

<b>2011</b>	<b>Основна главнина</b>	<b>Законски и други резерви</b>	<b>Акумулирана загуба</b>	<b>Вкупно главнина</b>
<b>Состојба на 1 Јануари 2011</b>	<b>165.571</b>	<b>44.708</b>	<b>(33.519)</b>	<b>176.760</b>
Загуба за 2011 година	-	-	(1.933)	(1.933)
<b>Состојба на 31 Декември 2011</b>	<b>165.571</b>	<b>44.708</b>	<b>(35.452)</b>	<b>174.827</b>
<b>2010</b>	<b>Основна главнина</b>	<b>Законски и други резерви</b>	<b>Акумулирана загуба</b>	<b>Вкупно главнина</b>
<b>Состојба на 1 Јануари 2010</b>	<b>165.571</b>	<b>44.708</b>	<b>(32.515)</b>	<b>177.764</b>
Загуба за 2010 година	-	-	(1.004)	(1.004)
<b>Состојба на 31 Декември 2010</b>	<b>165.571</b>	<b>44.708</b>	<b>(33.519)</b>	<b>176.760</b>



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**за годината завршена на 31 Декември 2011 и 2010**  
(во 000 Денари)

	31 Декември 2011	31 Декември 2010
<b>Готовински тек од оперативни активности</b>		
Нето загуба по оданочување	(1.933)	(1.004)
<i>Коригирано за:</i>		
Амортизација	2.530	2.578
Побарувања од купувачи	(4.829)	793
Залихи	1.219	1.006
Обврски спрема добавувачи	3.535	(1.535)
Останати краткорочни обврски	819	723
<i>Нето зголемина од оперативни активности</i>	<b>1.341</b>	<b>2.561</b>
<b>Готовински тек од инвестициони активности</b>		
Набавка на основни средства	(786)	(1.202)
<i>Нето зголемина од инвестициони активности</i>	<b>(786)</b>	<b>(1.202)</b>
<b>Готовински тек од финансиски активности</b>		
Прилив од кредити	-	-
Враќање на кредити	(2.625)	(375)
<i>Нето зголемина од финансиски активности</i>	<b>(2.625)</b>	<b>(375)</b>
<b>Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти</b>	<b>(2.070)</b>	<b>984</b>
<b>Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период</b>	<b>2.278</b>	<b>1.294</b>
<b>Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период</b>	<b>208</b>	<b>2.278</b>

## **1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДРУШТВОТО**

РЖ ЕКОНОМИКА АД - СКОПЈЕ (натаму: Друштвото) е акционерско друштво формирано како едно од друштвата на ПОС Рудници и железарница Скопје согласно Програмата за трансформација на општествениот капитал. Во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Македонија во Скопје е запишано со единствен матичен број на субјектот 5166241.

Приоритетна дејност согласно тековна состојба на Централен Регистар на РМ е 46.14 - Посредување во трговијата со машини, индустриска опрема, бродови и воздухопловни средства.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на улица 16-та Македонска бригада број 18.

Структурата на капиталот на Друштвото по родови на акции на 31 Декември 2011 година е 94,09% обични акции и 5,91% приоритетни акции (2010: 94,09% обични акции и 5,91% приоритетни акции).

## **2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

### **2.1 Основа за подготовка**

Друштвото финансиските извештаи ги подготвува во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени во Република Македонија и законските прописи во Република Македонија.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива во Република Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени според методот на набавна вредност, како основа на мерење, освен за финансиските средства расположиви за продажба кои се мерени според објективна вредност.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат единечни финансиски извештаи на Друштвото.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи во иднина.

## 2.2 Подготовка во услови на инфлација

Поради влијанието на инфлацијата во Финансиските извештаи, раководството е со убедување дека Финансиските извештаи на Друштвото би требало да го рефлектираат ефектот од инфлацијата, а со тоа и ефектот од промените во куповната моќ што е во согласност со законските прописи на Република Македонија.

## 2.3 Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

## 2.4 Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот за финансиската состојба се следниве:

Валута	31 Декември 2011		31 Декември 2010	
1 EUR	61,5050	Денари	61,5050	Денари
1 GBP	73,6322	Денари	71,5008	Денари
1 USD	47,5346	Денари	46,3140	Денари

## 2.5 Споредбени показатели

Финансиските извештаи за 2010 година се ревидирани, со што не се овозможени споредбени показатели со финансиските извештаи за 2011 година.

## 3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при изготвувањето на Финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 Декември 2011.

### 3.1 Недвижности, постројки и опрема

#### 3.1.1. Почейно вреднување

*Недвижностите, постројките и опремата* се евидентираат според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради обезвреднување. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Согласно основниот принцип на МСС 23, трошоците на позајмување кои можат да се припишат на стекнување, изградба или производство на производни постројки, енергетски капацитети, недвижности за кои е потребен значителен период за да се подготват за употреба ќе се вклучат во набавната вредност на тие средства.

### 3.1.2. Последователни издајоци

Издајоциите направени за замена на дел од недвижноста, постројките и опремата се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како расход во Извештајот за сеопфатната добивка, во моментот на настанување.

### 3.1.3. Амортизација

Амортизацијата се пресметува по праволиниска метода со примена на стапките на амортизација определени во зависност од проценетиот корисен век на средствата. Изградените материјални средства се амортизираат од моментот кога се даваат на користење. Амортизација не се пресметува на земјиштето и инвестициите во тек. Основица за амортизација на материјалните средства е набавната вредност или друг износ што е замена за набавната вредност намален за остатокот од вредност.

Проценетиот корисен век на недвижностите и опремата и стапките на амортизација се следни:

	<b>Корисен век</b>	<b>Стапки</b>
Градежните објекти	од 20 до 40 години	од 5% до 2,5%
Опрема	од 4 до 20 години	од 25% до 5%
Мебел	5 години	20%
Моторни возила	4 години	25%

## 3.2 Залихи

Залихиите на сировини, материјали, резервни делови, гориво и мазиво во финансиските извештаи на Друштвото се вреднувани по метода на плански цени, корегирани за отстапувањата од планските цени.

Залихиите на стока во магацин, Друштвото ги вреднува по набавни цени.

Залихиите на ситен инвентар, Друштвото ги вреднува по метод на плански цени. При давањето во употреба набавната вредност на ситниот инвентар 100% се евидентира како трошок.

## 3.3 Вложувања во хартии од вредност

Вложувањата во хартии од вредност се вложувања во акции во банки и други друштва. Друштвото ги класификува како хартии од вредност расположиви за продажба. Вложувањата во хартии од вредност кои котираат на берза се водат според нивната пазарна вредност.

Промените во објективната вредност на хартии од вредност расположиви за продажба се прикажуваат во Извештајот за сеопфатната добивка. По нивното отуѓување се врши рекласификација од главнината во Извештајот за сеопфатната добивка.

### **3.4 Побарувања од купувачи и останати побарувања**

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се прикажуваат по нивната номинална вредност зголемени за каматата според договор.

### **3.5 Спорни и сомнителни побарувања**

Спорните и сомнителни побарувања се базираат на проценката на раководството за можноста за нивна наплата.

Побарувањето се отпишува како ненаплативо во периодот на сознавањето дека тоа побарување нема можност да се наплати во договорениот рок, односно на денот на Извештајот на финансиската состојба. Задолжително намалување на вредноста на побарувањето се прави кога должникот е во постапка на стечај и ликвидација.

### **3.6 Краткорочни вложувања**

Краткорочните вложувања се состојат од депозити кај финансиски институции и други пласмани кај банки.

### **3.7 Акционерски капитал**

#### *3.7.1. Приоритетни акции*

Приоритетни акции се класифицирани како сопственички финансиски инструменти.

Фондот за пензиско и инвалидско осигурување поседува 31.632 приоритетни акции, односно 5,91% од вкупниот број издадени акции. Приоритетните акции се конвертибилни. Доколку Фондот ги продаде, тие стануваат обични акции.

#### *3.7.2. Откуп на сопствени акции*

Во вредноста на откупот на сопствените акции се вклучуваат и трансакционите трошоци. Откупените сопствени акции се класифицираат како трезорски и се презентирани како намалување на основната главнина.

#### *3.7.3. Дивиденди*

Дивидендите се признаваат како обврски во пресметковниот период кога се објавени.

### **3.8 Пари и парични еквиваленти**

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат пари на денарски и девизни сметки во банка, во благајна и високо ликвидни вложувања кои брзо можат да се претворат во пари.

### **3.9 Обврски за кредити и други позајмици**

Обврски за кредити почетно се признаваат според нето примените средства.

Главни извори на кредити се банки во земјата.

Сите кредити изразени во странска валута се искажуваат во денарска противвредност според средниот курс на НБРМ на денот под кој се составува Извештајот на финансиската состојба.

### **3.10 Обврски за даноци**

*Даноциите* се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во Република Македонија. Данокот на добивка по стапка од 10% се плаќа на непризнатите расходи кои се состојат од оданочиви расходи и помалку искажани приходи, намалени за расходите со одложено плаќање (даночен кредит). Данок на добивка по стапка од 10% се плаќа и во моментот на исплата на дивидендата и друга распределба од добивката во согласност со законските прописи во Република Македонија.

### **3.11 Приходи од продажба**

*Приходите од продажба* на производи се признава кога значителни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постојат значајни неизвесности за наплатата и можно враќање на производите. Приходите од извршените услуги се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка, до степен на завршеност на услугите на крајот на периодот на известување. Степен на завршеност се определува според евиденцијата за извршената работа.

### **3.12 Приходи и расходи од финансирање**

*Приходите и расходите од финансирање* ги вклучуваат приходите и расходите од камати, курсни разлики и дивиденди.

Приходите од камата се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка кога доспеваат за наплата.

Приходот од дивиденда се евидентира кога е објавена дивидендата.

Каматите и другите трошоци се признаваат како расход во периодот во кој настануваат.

**4. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА**

Движењата на недвижностите, постројките и опремата за годината што завршува на 31 Декември 2011 и 2010 се следниве (во 000 денари):

2011	Земјиште	Згради	Опрема и друго	Инвестиции во тек	ВКУПНО
<b>Набавна вредност</b>					
Салдо на 1 Јануари 2011	89.234	102.106	16.338	-	207.678
Нови набавки во годината	-	472	314	786	1.572
Намалување	-	-	(386)	(786)	(1.172)
Салдо на 31 Декември 2011	89.234	102.578	16.266	-	208.078
<b>Исправка на вредноста</b>					
Салдо на 1 Јануари 2011	-	37.095	15.934	-	53.029
Амортизација за 2011	-	2.417	112	-	2.529
Намалување	-	-	(386)	-	(386)
Салдо на 31 Декември 2011	-	39.512	15.660	-	55.172
<b>Нејќо сметководска вредносќ на 31 Декември 2011</b>	<b>89.234</b>	<b>63.066</b>	<b>606</b>	<b>-</b>	<b>152.906</b>
<b>Нејќо сметководска вредносќ на 1 Јануари 2011</b>	<b>89.234</b>	<b>65.011</b>	<b>404</b>	<b>-</b>	<b>154.649</b>
2010	Земјиште	Згради	Опрема и друго	Инвестиции во тек	ВКУПНО
<b>Набавна вредност</b>					
Салдо на 1 Јануари 2010	89.234	100.369	17.836	541	207.980
Нови набавки во годината	-	1.737	7	1.196	2.940
Намалување	-	-	(1.505)	(1.737)	(3.242)
Салдо на 31 Декември 2010	89.234	102.106	16.338	-	207.678
<b>Исправка на вредноста</b>					
Салдо на 1 Јануари 2010	-	34.699	17.257	-	51.956
Амортизација за 2010	-	2.396	182	-	2.578
Намалување	-	-	(1.505)	-	(1.505)
Салдо на 31 Декември 2010	-	37.095	15.934	-	53.029
<b>Нејќо сметководска вредносќ на 31 Декември 2010</b>	<b>89.234</b>	<b>65.011</b>	<b>404</b>	<b>-</b>	<b>154.649</b>
<b>Нејќо сметководска вредносќ на 1 Јануари 2010</b>	<b>89.234</b>	<b>65.670</b>	<b>579</b>	<b>541</b>	<b>156.024</b>

Согласно Одлуката на Агенцијата за приватизација на Република Македонија, почетните биланси на 10-те правни лица кои произлегоа од ПОС Рудници и железарница Скопје - РЖ, а кои беа конечно изготвени со состојба на 30 Април 1997 година дел од земјиштето во износ од 89.234 илјади денари и дел од градежните објекти со површина од 9.412 м<sup>2</sup> му припаднаа на Друштвото. Друштвото нема сопственост врз земјиштето и нема сопственост врз градежните објекти со површина од 3.022 м<sup>2</sup> за кои се води постапка за легализација.

**5. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

Вложувањата во хартии од вредност се состојат од следното (во 000 денари):

	<b>31 Декември 2011</b>	<b>31 Декември 2010</b>
Кјуби Македонија АД Скопје	120	120
Меркур Македонија ДОО Скопје	32	32
Стопанска Банка АД Скопје	30	30
Гасификација Скопје	302	302
<i>Вкупно вложувања во хартии од вредности</i>	<u>484</u>	<u>484</u>

**6. ЗАЛИХИ**

Залихите се состојат од следново (во 000 денари):

	<b>31 Декември 2011</b>	<b>31 Декември 2010</b>
Суровини и материјали	341	356
Резервни делови	33.243	34.447
Ситен инвентар во употреба	156	156
Исправка на вредноста на ситниот инвентар во употреба	(139)	(139)
<i>Вкупно залихи</i>	<u>33.601</u>	<u>34.820</u>

Сметководствената политика за залихите е дадена во Белешката 3 под 3.2 Залихи.

**7. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ**

Побарувањата од купувачи се состојат од следново (во 000 денари):

	<b>31 Декември 2011</b>	<b>31 Декември 2010</b>
Побарувања од купувачи	23.254	18.426
Исправка на побарувањата од купувачи	(14.362)	(14.362)
<i>Вкупно побарувања од купувачи</i>	<u>8.892</u>	<u>4.064</u>



**8. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ**

Побарувањата за дадени аванси се состојат од следново (во 000 денари):

	<b>31 Декември 2011</b>	<b>31 Декември 2010</b>
Побарувања за дадени аванси	3.303	3.303
<i>Вкујно побарувања за дадени аванси</i>	<u>3.303</u>	<u>3.303</u>

**9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

Паричните средства се состојат од следново (во 000 денари):

	<b>31 Декември 2011</b>	<b>31 Декември 2010</b>
Парични средства на денарски сметки	203	2.278
Парични средства на денарска благајна	5	-
<i>Вкујно парични средства</i>	<u>208</u>	<u>2.278</u>

**10. СОСТОЈБА НА ГЛАВНИНАТА**

Друштвото во Трговскиот Регистар на Република Македонија има запишано акционерски капитал од 165.551.371 денари.

Основната главнина во сметководствената евиденција не е усогласена со основната главнина запишана во Трговскиот регистар.

Законската резерва се формира по пат на издвојување на процент (15%) од добивката согласно Статутот на Друштвото.

Друштвото има обврска да издвојува законска резерва се додека износот на резервата не достигне износ кој е еднаков на една петтина од главнината.

До колку создадената резерва се намали, мора да се надомести се додека не го достигне пропишаниот минимум. Законската резерва може да се употребува за покривање на загубата.

Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на загубата, Собранието на акционерите може да донесе Одлука, вишокот да се користи за дополнување на дивидендата, до колку истата за деловната година не го достигне најмалиот пропишан износ.

Усогласувањето и движењето во главнината е даден во Извештајот за промените во главнината за годината што завршува на 31 Декември 2011 на страна 7.

**10.1 Состојба на акциите**

Состојбата на бројот на акциите по родови на акции и сопственост е следнава:

Родови на акции	Во сопственост на	Состојба					
		2011	01.01.11	%	зголем.	намал.	31.12.11
Обични акции	Физички лица	287.905	53,79	1.128	-	289.033	54,00
	Правни лица	215.708	40,30	-	1.128	214.580	40,09
	Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Приоритетни акции	Фонд за ПИОМ	31.632	5,91	-	-	31.632	5,91
<b>Вкупно</b>		<b>535.245</b>	<b>100%</b>	<b>1.128</b>	<b>1.128</b>	<b>535.245</b>	<b>100%</b>
Родови на акции	Во сопственост на	Состојба					
		2010	01.01.10	%	зголем.	намал.	31.12.10
Обични акции	Физички лица	287.611	53,73	294	-	287.905	53,79
	Правни лица	216.002	40,36	-	294	215.708	40,30
	Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Приоритетни акции	Фонд за ПИОМ	31.632	5,91	-	-	31.632	5,91
<b>Вкупно</b>		<b>535.245</b>	<b>100</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>535.245</b>	<b>100%</b>

Номиналната вредност на една акција изнесува 10 дем.

Вкупен број на иматели на акции е 3.249.

Пазарна вредност на една акција на 31.12.2011 година е 40 денари (2010: 69 денари).

**11. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ**

Краткорочните обврски спрема добавувачите се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2011	31 Декември 2010
Обврски спрема добавувачи од земјата	10.900	7.365
<i>Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи</i>	<i>10.900</i>	<i>7.365</i>

**12. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ**

Другите краткорочни обврски се состојат од следново (во 000 денари):

	<b>31 Декември 2011</b>	<b>31 Декември 2010</b>
Примени аванси	5.204	5.000
Обврски спрема вработените	794	844
Други краткорочни обврски	380	2.949
<i>Вкујно други краткорочни обврски</i>	<i>6.378</i>	<i>8.793</i>

**13. ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ**

Обврските за даноци и придонеси се состојат од следново (во 000 денари):

	<b>31 Декември 2011</b>	<b>31 Декември 2010</b>
Обврски за данок на добивка	661	166
Обврски за данок на додадена вредност	520	499
Обврски за придонеси од плата	4.729	4.754
Останати обврски за даноци и придонеси	2.142	2.024
<i>Вкујно обврски за даноци и придонеси</i>	<i>8.052</i>	<i>7.443</i>

**14. ПРИХОДИ ОД УСЛУГИ И ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ**

Приходите од услуги, продажба на резервни делови и друго се состојат од следново (во 000 денари):

	<b>31 Декември 2011</b>	<b>31 Декември 2010</b>
Приходи од извршени услуги	2.282	1.910
Приходи од продажба на резервни делови	29.773	20.814
Приходи од наемнини	6.813	8.920
<i>Вкујно приходи од услуги, и продажба на резервни делови</i>	<i>38.868</i>	<i>31.644</i>

**15. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ**

Трошоците за материјали од следново (во 000 денари):

	<b>31 Декември 2011</b>	<b>31 Декември 2010</b>
Трошоци за материјали	144	159
Трошоци за гориво	76	121
Трошоци за парно	1.201	1.050
Потрошена електрична енергија	1.010	1.030
Отпис на ситниот инвентар	749	66
<i>Вкупно трошоци за материјали</i>	<u>3.180</u>	<u>2.426</u>

**16. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ**

Трошоците на вработените се состојат од следново (во 000 денари):

	<b>31 Декември 2011</b>	<b>31 Декември 2010</b>
Нето плати	9.860	11.216
Даноци и придонеси на плати	4.646	5.262
Други трошоци на вработените	4.335	3.591
<i>Вкупно трошоци на вработените</i>	<u>18.841</u>	<u>20.069</u>

**17. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ**

Другите оперативни трошоци се состојат од следново (во 000 денари):

	<b>31 Декември 2011</b>	<b>31 Декември 2010</b>
Транспортни услуги	-	-
Трошоци за услуги за одржување	176	829
Трошоци за репрезентации, спонзорства и донации	354	186
Осигурување	6	105
Трошоци за комунални услуги	462	332
Трошоци по договор за дело	42	33
Трошоци од минати години	10.440	-
Трошоци за адвокатски, нотарски и услуги од извршители	13	-
Други трошоци	4.220	5.186
<i>Вкупно други оперативни трошоци</i>	<u>15.713</u>	<u>6.671</u>

## 18. НЕТО РАСХОДИ (ПРИХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите (расходите) од финансирање се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2011	31 Декември 2010
Приходи од камати	12	-
Расходи од камати	(223)	(114)
<i>Вкупно нето расходи (приходи) од финансирање</i>	<u>(211)</u>	<u>(114)</u>

## 19. ДАНОК НА ДОБИВКА

Данокот на добивка по стапка од 10% се плаќа на непризнатите расходи кои се состојат од оданочиви расходи и помалку искажани приходи, намалени за расходите со одложено плаќање (даночен кредит). Данок на добивка по стапка од 10% се плаќа и во моментот на исплата на дивидендата и друга распределба од добивката во согласност со законските прописи во Република Македонија.

## 20. ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Загубата по акција е следнава (во денари):

**Загуба на имателите на обични акции (во денари):**

	31 Декември 2011	31 Декември 2010
Загуба за годината	(1.932.951)	(1.004.166)

### Просечен број на обични акции

(во број на акции):

	31 Декември 2011	31 Декември 2010
<i>Издадени обични акции на 1 Јануари</i>	503.613	503.613
Ефект од сопствени акции	-	-
<i>Просечен број на обични акции на 31 Декември</i>	<u>503.613</u>	<u>503.613</u>
<b>Загуба по акција = (загуба/просечен број на обични акции)</b>	<u><b>(3,84)</b></u>	<u><b>(1,99)</b></u>

## **21. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ**

Друштвото води судски постапки во кои се јавува како тужител во износ од 355 илјади денари против Друштвото Уготур АД Скопје.

Против поранешното ПОС Рудници и железарница - Скопје се водат судски постапки во износ од 723.000 USD за кои солидарно одговара Друштвото со другите субјекти кои се формирани со трансформацијата на ПОС РЖ Скопје. За некои од нив ќе следи спогодбено разрешување.

Против Друштвото се водат судски постапки во вкупен износ од 860.040 илјади денари и тоа од Македонски Железници во износ од 860.000 илјади денари и други.

## **22. ДАНОЧЕН РИЗИК**

Македонската даночна регулатива е предмет на различни толкувања и чести промени и како резултат на тоа, Друштвото би можело да се соочи со дополнителни даноци, казни и камати. Периодот за кој даночните и царинските органи можат да направат контрола со цел утврдување на даночните обврски на Друштвото е пет години.

## **23. НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

По периодот на известување на Извештајот на финансиската состојба не се случиле настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.